

Друштво за градежништво, транспорт,  
трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ

Бр. 0307/45  
13.05.2019 год  
с. Бојане Скопје

## ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
MINISTRIA E MJEJUSITIT E KULTURIS  
DHE PLANIFIKIMIT HAPESINIA  
Бр. - № 05-1435/9  
13.05.2019 год  
СКОПЈЕ - ШКУП

### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

- A. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ со адреса на Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје, застапувано од Sadulla Duraki, министер (во понатамошниот текст „Договорен орган“, односно, „Нарачувач“) од една страна, и
- B. Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје застапувано од Amet Bajrami, управител (во понатамошниот текст „Носител на набавката“, односно „Изведувач“) од друга страна.

### II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

#### Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следното значење :

„Нарачувач“ е Договорен орган кој стекнал право на градење, а во чие име и за чија сметка се гради градба и го ангажирал Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите.

„Изведувач“, односно, „Носител на набавката“ е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.

„Понуда на Изведувачот“ е комплетирана понудбена документација поднесена од Изведувачот до Нарачувачот.

„Надзор на градба“ е правно лице кое има соодветни лиценци за надзор на изведување на работи или физичко лице со соодветни овластувања, за вршење на надзор на изведување на работи, назначено од Нарачувачот да врши надзор на градба, за што Изведувачот е писмено известен.

„Градба“ е се што настанало со изградба и е поврзано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации, односно, опрема. Градбата се до нејзиното запишување во јавната книга на недвижности претставува прирасток и припадок на земјиштето.

„Градење“ е изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нова градба, реконструкција и адаптација на постојна градба што опфаќа: земјани работи, изведување на градежна конструкција, градежно- инсталатерски работи, градежно- завршни работи, вградување постројки или

„Реконструкција“ е изведување на работи на постојна градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада, изведување на работи за пренамена на дел на градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично.

„Адаптација“ е изведување на работи во внатрешноста на постојна градба со што не се менуваат конструктивните елементи на градбата.

„Употреба на градежен објект“ е вршење активности во градежен објект согласно со неговата намена утврдена со решението за локациски услови и основниот проект.

„Одржување на градежен објект“ е изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговото употребување.

„Градежен производ“ е производ кој е произведен за трајно вградување во градби, за кој е добиена позитивна техничка оцена дека производот е соодветен за употреба за предвидена намена.

„Постројка“ е збир на поврзана опрема која служи за остварување на технолошкиот или друг процес согласно со намената за градбата.

„Опрема“ се поединечни уреди, процесни инсталации и други производи од кои се состои постројката или самостојно се вградени во градбата и служат за технолошкиот или друг процес, согласно со намената за градбата.

„Претходни работи“ се работи кои, во зависност од видот и карактерот на градбата, опфаќаат истражување и изработка на анализи и други стручни материјали, прибавување на податоци со кои се анализираат геолошките, геотехничките, геодетските, хидролошките, метеоролошките, урбанистичките, техничките, технолошките, економските, енергетските, сеизмичките, водостопанските и сообраќајните услови, услови за заштита од пожари и заштита на животната средина, како и други услови предвидени со закон.

„Проектна документација“ претставува севкупност на меѓусебно усогласени студии, проекти, елаборати, анализи, експертизи и друга документација, со која се утврдува концепцијата и се дефинира техничкото решение на градбата, се разработуваат условите и начините на изградбата и се обезбедуваат нејзината технолошка функција, предвидената трајност и услови за употреба.

„Подготвителни работи“ се изведување на при времени градби и други активности за организирање и уредување на градилиштето, како и овозможување на примена на соодветни градежни технологии.

„Градилиште“ е простор на кој се гради, реконструира, адаптира, изведуваат работи за одржување или отстранување на градба и привремено зафатениот простор потребен за примена на соодветни градежни технологии.

„Отстранување“ е изведување на работи на уривање или на монтирање на градба, градежен објект или нивни делови, на собирање и транспорт на градежниот материјал и отпад создаден со уривањето, односно со монтирањето на градбата и на соодветно уредување на земјиштето.

„Градежен Дневник“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата, секојдневно и перманентно се води на градилиштето и во кој се внесуваат, како минимум, следните податоци: датумот, работното време, временските услови, бројот, структурата и квалификацијата на работната рака и персоналот на Изведувачот,

ангажираната градежна механизација, постројки, опрема, на Изведувачот, описот на дневно извршените работи со точна назнака на позициите според Предмерот, разни известувања што ги разменуваат Изведувачот и Надзорот на градба и налози на Надзорот на градба и сл.

Изведувачот го води Градежниот Дневник во оригинал и копија, при што оригиналот е за Надзорот на градба, а копијата останува за Изведувачот.

Во секој момент Градежниот Дневник треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции, забелешки и потпис.

„Градежна книга“ е документ кој што, за време на изведувањето на Работите на изградбата перманентно се води на градилиштето и во кој, врз основа на мерењата што заеднички ги извршиле Изведувачот и Надзорот на градба, или ги извршил Изведувачот, а ги проверил и потврдил Надзорот на градба, се внесуваат количините на вистински извршените Работи на изградбата на пизии на Предмерот.

Изведувачот ја води Градежната книга во оригинал и копија, при што оригиналот е за Надзорот на градба, а копијата останува за Изведувачот.

Градежната Книга во секој момент треба да биде на располагање на Надзорот на градба за преглед, коментари, корекции и потпис.

„Предемер-пресметка“ значи комплетна Предмер пресметка со внесени цени, која е дел од Понудата.

„Вишоци на работи,“ се количества на изведени работи што ги преминуваат договорените количества на работи.

„Денови“ се календарски денови; месеци се календарски месеци.

„Недостаток“ е било кој дел од работите кој не е компетиран во согласност со Договорот.

„Техничка документација“ се урбанистичките, геодетските, хидро-геолошките и геомеханички подлоги, проектите со неопходните описи, пресметки графички прилози, посебните елаборати и актите со кои се утврдуваат и разработуваат условите за изградба на објектот, условите и начинот на градбата на објектот, како и услови пропишани со закон и прописи донесени врз основа на закон.

„Документација на градилиште“ е документација која Изведувачот на градба на градилиштето е должен да ја има и се состои од: решение за упис во трговскиот регистар и лиценца за Изведувач на градба; акт за именување на главен инженер на градилиштето, раководен инженер на градилиштето, односно инженер на градилиште; акт за именување надзор на градба односно надзорен инженер на градилиштето; решение за локациски услови; одобрение за градење со основен проект; изведбен проект; извештај за извршена ревизија од ревидентот; градежен дневник и градежна книга; доказ за пропишан квалитет за вградените градежни производи; акт за обележување на градбата; елаборат за заштита при работа; комплетни податоци за учесниците во изградбата и друга документација ако со друг закон е пропишана обврска дека изведувачот треба да ја има на градилиштето.

„Подизведувач“ е физичко или правно лице, кое има Договор со Изведувачот за да изведе дел од работите во Договорот, кои вклучуваат работа на Градилиштето.

„Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос на договорените количества на работи.

„Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат.

„Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени и не се нужни за исполнувањето на договорот, а Нарачувачот бара да се изведат.

„Примерен рок“ е рокот во кој по редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.

„Идеен проект“ е збир на меѓусебно усогласени графички прикази и документи со кои се утврдуваат основните облици, функционални и технички решенија на градбата и се прикажува поставеноста на градбата во локацијата.

„Основен проект“ е збир на меѓусебно усогласени проекти со кои се дава техничко решение на градбата, се прикажува поставеноста на градбата во локацијата и исполнувањето на основните барања за градбата.

„Изведбен проект“ е проект со кој се разработува техничкото решение содржано во основниот проект. Изведбениот проект мора да биде изработен во согласност со основниот проект.

„Проект на изведена состојба“ е проект со кој што се прикажува фактичката состојба на изградената градба. Проектот на изведена состојба го изготвува изведувачот и/или проектантот во текот на изградбата и служи како основа за изработка на проектот за употреба и одржување.

„Проект за употреба и одржување“ е проект со кој се утврдуваат оптималните техничко-технолошки и функционални услови со кои се обезбедува проектираната трајност на одделни делови, односно на градбата во целина и содржи особено: вид, начин, намена и рокови на периодична проверка во утврдени интервали, на состојбата на конструктивниот систем, опрема, уреди и инсталации; периодично следење во утврдени интервали со анализа на влијанијата на технолошкиот процес, на климатски влијанија, односно влијанија на околната средина врз носивоста и стабилноста на одделни елементи, односно конструкцијата во целина; роковите за тековен, односно генерален ремонт на постројки, уреди, опрема и инсталации, како и роковите за задолжителна замена на одделни елементи, делови, уреди, опрема, инсталации и друго.

„Воведување на Изведувачот во работа“ е исполнување на оние обврски на Нарачувачот без чие претходно исполнување започнувањето на работите фактички не е можно или правно не е дозволено.

### III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

#### Член 2

Предмет на договорот за јавна набавка е „Изградба на дел од водоснабдителен систем Липково, доведен цевковод, крак 1 и крак 2“.

#### Член 3

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации, основниот проект и предмер пресметката, прилог кон Договорот.

#### Член 4

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

#### IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

##### Член 5

- (1) Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик.
- (2) Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

#### V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 6

- (1) Изведувачот, работите наведени во член 2 од овој договор, ќе ги изведе за вкупна вредност од 25.995.400,00 (дваесет и пет милиони деветстотини деведесет и пет илјади и четиристотини) денари.
- (2) Единечните цени за изразување на поделните фази и позиции од договорените работи се дадени во понудата, односно, предмер пресметката, која е составен дел на овој Договор.
- (3) Во договорената вредност е пресметан данокот на додадена вредност.

##### Член 7

Конечната вредност на работите ќе се утврди со конечна пресметка која се врши по примопредавањето на изведените работи. Работата врз конечната пресметка започнува веднаш по извршеното примопредавање, а се завршува во рок од 60 дена од денот на примопредавањето.

##### Член 8

Со конечната пресметка се опфаќаат сите работи изведени врз основа на договорот, вклучувајќи ги и непредвидените и дополнителните работи што изведувачот бил должен да ги изведе.

##### Член 9

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуации;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) податокот дали предметот на набавка е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 7) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

#### Член 10

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката, Изведувачот може самиот да изврши предсметка и за тоа да го извести Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

#### Член 11

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

### VI. ВРЕМЕ ТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 12

Времетраењето на овој Договор престанува кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, односно 6 (шест) календарски месеци од денот на воведување во работата на Носителот на набавка.

### VII. ДИНАМИКА И МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

#### Член 13

- (1) Носителот на набавката е должен да ги изведе предвидените работи во рок од 6 (шест) календарски месеци.
- (2) Носителот на набавката е должен да изготви динамичен план за изведување на работите и истиот да предвидува (планира) минимум 50% финансиска реализација во првите три месеци и останатите 50% финансиска реализација во наредните три месеци.
- (3) Носителот на набавката е должен да ги изведе работите на локација во с. Липково, општина Липково.
- (4) Изведувањето на работите ќе се изврши согласно техничките спецификации и техничката документација, согласно динамичкиот план за изведување на работите кое изведувачот на работите е должен да го достави пред склучување на договорот и истиот треба да биде одобрен од страна на договорниот орган.

#### Член 14

Рокот за изведување на работите тече од денот на воведување на Носителот на набавката во работа. Носителот на набавката во работа во име на договорниот орган го воведува Надзорниот инженер во рок од 10 дена по потпишување на договорот.

#### Член 15

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Договорниот орган ќе остави дополнителен примерен рок од 10 дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од став 1 на овој член не започне со изведување на работите, Договорниот орган може да го раскине Договорот и да бара од Изведувачот надоместок на штетата.

## Член 16

Ако Договорниот орган има оправдано сомнение дека работите нема да бидат изведени во рокот, има право да побара од изведувачот да превземе соодветни мерки.

## Член 17

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај кога поради промената на околностите или неисполнувањето на обврските од Договорниот орган бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторно започнување на работите и за евентуално поместување на работите по неповолно годишно време.

Како причини поради кои може да се бара продолжување на рокот особено се сметаат:

- природни настани (пожари, поплави, земјотрес, исклучително неповолни временски услови невообичаени за времето и местото на кое се извршуваат работите);
- мерки предвидени со акти на надлежни органи;
- услови за изведување на работите во земја или вода што не се предвидени со техничката документација ;
- задоцнување во воведување на Изведувачот во работа;
- неисполнување или нередовно исполнување на обврските на Договорниот орган, како што се: остранивање на недостатоци на техничката документација врз чија основа се изведуваат работите; исплата на аванс, исплата на привремена ситуација;
- непредвидени работи за кои Изведувачот, при склучување на договорот не знаел, ниту можел да знае дека мораат да се изведат.

## Член 18

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе во писмена форма до Договорниот орган, штом дознае за причината поради која е потребно продолжување на рокот.

## VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 19

Договорната казна изнесува 1‰ (1 промил) од вкупната договорена цена на работите за секој ден задоцнување, ако работите не се завршат во предвидениот рок, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на работите.

### Член 20

Договорната казна се пресметува до примопредавањето на градбата, односно на дел од градбата што претставува економско-техничка целина и може да се користи самостојно. Ако Нарачувачот го започнал користењето на градбата или на дел од градбата пред примопредавањето, договорната казна се пресметува до почетокот на користењето.

#### Член 21

Барањето за остварување на правото на договорна казна може да се истакне најдоцна до завршувањето на конечната пресметка.

#### Член 22

Нарачателот има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета. Ако штетата што ја претрпел Нарачателот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

### IX. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

#### Член 23

(1) Плаќањето ќе се врши преку потпишани и заверени времени ситуации и преку потпишана и заверена завршна ситуација. Времените ситуации ги испоставува Изведувачот за период од еден месец. Времената месечна ситуација заедно со градежната книга и градежениот дневник за извршените работи, утврдени и потпишани од надзорниот орган се доставуваат до Договорниот орган по стварно извршена работа.

(2) Плаќањето ќе се врши вирмански во рок од 60 дена по приемот на потпишани и заверени времени ситуации, односно потпишана и заверена завршна ситуација од страна на овластено лице од Изведувачот и Надзорниот инженер доставена во писарница на Договорниот орган по стварно извршена работа.

### X. ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

#### Член 24

Нарачувачот кој ќе задоцни со исполнувањето на паричната обврска (плаќањето) од овој Договор, долгува покрај главнината и затезната камата по стапката која е договорно.

#### Член 25

Изведувачот има право на затезна камата без оглед на тоа дали претрпел некаква штета поради задоцнувањето.

Ако штетата што ја претрпел Изведувачот поради задоцнувањето е поголема од износот што би го добил на име затезна камата, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

### XI. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

#### Член 26

Изведувачот е должен работите во член 2 на овој Договор да ги изведе на начин и во рокови што се определени со овој Договор, прописите и правилата на структурата.

#### Член 27

Изведувачот е должен пред почетокот на работите навремено и детално да ја проучи техничката документација врз основа на којашто се изведуваат договорените работи и



од Договорниот орган, проектантот и надзорот навремено да побара објаснување за недоволно јасните детали.

#### Член 28

Изведувачот нема право да ја менува техничката документација, без одобрување на проектантот и надзорот назначен од страна на Инвеститорот. Проектната документација може да се промени само со согласност на проектантот и надзорот во следните случаи:

- ако Изведувачот воочи недостатоци во техничката документација или смета дека таа документација треба да се менува заради нејзиното подобрување или од други причини. Изведувачот е должен за тоа навремено да го извести Договорниот орган.
- ако воочените недостатоци во техничката документација ја загрозуваат сигурноста на водоводниот систем, животот, здравјето на луѓето, сообраќајот или соседните објекти до отстранувањето на недостатоците, Изведувачот ќе го запре изведувањето на работите и ќе преземе мерки за отстранување на недостатоците во договор со проектантот и надзорниот орган вклучувајќи и промена на техничката документација доколу истата е во насока на подобрување на системот со еколошки и енергетски по ефикасно решение.

Сите промени во техничката документација треба да бидат одобрени од проектантот и надзорот во рок од 7 (седум) дена од нивното доставување.

#### Член 29

Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиште кој во својство на одговорно лице ќе раководи со процесот на изградбата и за истото ќе го извести Договорниот орган.

#### Член 30

Изведувачот е должен пред почетокот на работите да достави спецификација на потребните материјали и опрема кои ќе се вградуваат во проектот вклучувајќи ги сите потребни сертификати и атести за истата кои треба да одговара на пропишаните стандарди за ваков тип на работи. Доколку стандардите не се дефинирани, истите ќе бидат дополнително дефинирани помеѓу Изведувачот, проектантот и надзорот.

#### Член 31

Изведувачот е должен да води градежен дневник и градежна книга кои ќе бидат потпишани од страна на Надзорниот орган.

#### Член 32

Изведувачот е должен на Договорниот орган да му го предаде Проектот на изведените работи по завршетокот на работите, односно по раскинувањето на договорот.

### Член 33

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на градбата, на работите, опремата, уредите, инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

### Член 34

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите на Договорниот орган, Изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

### Член 35

(1) По завршените работи, односно по раскинувањето на договорот, Изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги острани преостанатите материјали, опремата и средствата за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да ја исчисти градбата и градилиштето.

(2) Трошоците настанати во врска со работата од став 1 на овој член извршени по завршетокот на договорените работи, ги поднесува Изведувачот.

(3) Трошоците настанати во врска со работите од член 1 на овој Договор, извршени во случај на раскинување на договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за раскинувањето на Договорот.

## XII. ОБВРСКИ НА НАРАЧУВАЧОТ

### Член 36

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

### Член 37

(1) Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведо Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

- предавањето на техничка документација на Изведувачот за изведување на работите ќе биде дадена во електронска форма на разгледување и доставување на потребните забелешки доколку се јават недостатоци
- предавање на Одобрение за изградба на изведувачот, доколку истото постои за што одговорноста ја превзема Договорниот орган без било какви последици по Изведувачот ако истото не е во можност да се обезбеди од страна на Договорниот орган

(2) За воведување на Изведувачот во работа се составува посебен записник и за истото се констатира во градежниот дневник.

### Член 38

Нарачувачот е должен да постапи по барањето на Изведувачот, со кое се бара објаснение за недоволно јасните детали од техничката документација и во рок од 7 (седум) дена во писмена форма да му го даде бараното објаснение од техничката

документација. Доколку е потребна било каква измена во техничката документација истото ќе биде направено од страна на проектантот и одобрено од надзорот во рок од 15 (петнаесет) дена.

#### Член 39

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на градба, односно, надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

#### Член 40

(1) По барање на Изведувачот, Надзорниот орган избран од Договорниот орган е должен да организира вршење на технички преглед на градбата согласно членовите 89, 90, 90а, 91, 92 и 92а од Законот за градење (Службен весник на Република Македонија бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18).

(2) Од денот кога ќе се стави во употреба градбата во целост од страна на Договорниот орган престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да тече од денот кога е започнато ваквото користење.

#### Член 41

Од денот кога ќе се стави во употреба градбата во целост од страна на Договорниот орган престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да тече од денот кога е започнато ваквото користење.

#### Член 42

Договорниот орган се обврзува да му ја плати на Изведувачот штетата настаната со прекинувањето на изведбата на работите која не настанала по вина на Изведувачот.

### XIII. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

#### Член 43

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### XIV. УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТА НА АВАНС

#### Член 44

За извршување на договорот за јавна набавка е дозволено авансно плаќање од 20% од вредноста на склучениот договор.

#### Член 45

Пред исплата на авансот, носителот на набавката е должен да обезбеди банкарска гаранција за авансното плаќање во висина на договорениот аванс.

#### Член 46

Аваност ќе биде исплатен во рок од 30 (триесет) дена од датумот на воведување на работа и по доставување на авансна ситуација и банкарска гаранција.

Авансот ќе биде вратен во еднакви износи од секоја месечна временна ситуација при што враќањето ќе започне кога кумулативните вредности на извршените работи ќе достигнат 20% а целосно ќе биде вратен кога кумулативната вредност ќе достигне 80% од основната вредност на Договорот.

## XV. УСЛОВИ ЗА КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

### Член 47

Изведувачот е должен согласно правилата на структурата да ја испита правилноста на техничките решенија во техничката документација и да го предупреди Договорниот орган за грешките кои ќе ги забележи.

### Член 48

Изведувачот е должен во градбата да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот или договорениот квалитет при што пред започнување на работите Изведувачот ќе му достави на надзорот спецификација со сите потребни материјали и опрема на одобрување.

### Член 49

Ако Изведувачот не ги изведува работите според договорената или дополнително одобрената техничка документација ако во текот на работите се јавила потреба од измени, или ако не постапува по техничките прописи и стандарди, како и според резултатите на сопственото испитување и правилата на структурата, Надзорниот орган има право да бара запирање на натамошното изведување на работите, односно да бара промена на материјалите или употреба на материјали и опрема со соодветен квалитет, ако на тој начин е доведена во прашање сигурноста на градбата, животот на луѓето или на соседните објекти. Договорниот орган има право да бара Изведувачот да ги урне изведените работи и работите повторно да ги изведе на свој трошок и на начин што е договорен.

### Член 50

- (1) Изведувачот е должен да даде докази за употребените материјали и опрема и на изведените работи да му овозможи контрола на Договорниот орган.
- (2) Конечната оценка на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредањето на изведените работи врз основа на претходно потпишаните одобренија од надзорот за вградување на истите.

### Член 51

- (1) Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Договорниот орган се запишуваат во градежен дневник.
- (2) Во случај на несогласеност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Договорниот орган ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓат на товар на договарачот чиј наод не е потврден.

### Член 52

- (1) Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основното барање на Договорниот орган и не ги отстрани недостатоците на изведените работи,

Договорниот орган може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведени работи и поради раскинување на договорот.

(2) Ако Изведувачот не ги отстрани во примерен рок од 8 (осум) дена недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Договорниот орган може отстранувањето на недостатоците да му го отстапи на трето лице на товар на Изведувачот. Притоа Договорниот орган е должен да постапува како добар стопанственик.

## XVI. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

### Член 53

Договорниот орган има право да врши стручен надзор над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството, квалитетот на работите на материјалите, опремата и на предвидените рокови.

Заради вршењето на стручен надзор, Договорниот орган има право на пристап на градилиштето во работилниците, погоните и местата на складирање на материјалите.

Стручен надзор врши лицето што ќе го определи Договорниот орган.

Договорниот орган го известува Изведувачот за лицето определено да врши стручен надзор и за неговите овластувања.

### Член 54

Изведувачот е должен да му овозможи на Договорниот орган вршење на стручен надзор.

### Член 55

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите на употребуваниот материјал или на текот на изведувањето на работите, Договорниот орган е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди на Договорниот орган се соопштуваат во писмена форма или се запишуваат во градежен дневник.

### Член 56

Изведувачот е должен да постапи по сите основани барања од Договорниот орган поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

## XVII. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗВЕДЕНИТЕ РАБОТИ

### Член 57

Веднаш по завршувањето на работите Изведувачот го известува Договорниот орган дека работите што се предмет на договорот се завршени.

### Член 58

Договорниот орган и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање и конечна пресметка.

### Член 59

За примопредавањето се составува записник кој ги содржи особено следниве податоци:

- дали работите се изведени според Договорот, прописите и правилата на структурата
- дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој временски рок треба да се стори тоа
- за кои прашања од техничка природа не е постигната согласноста помеѓу овластените претставници на договарачите
- констатација за примопредавањето на гарантните листови и атестите на опремата што е вградена и
- датумот на извршувањето на работите како и датумот на извршеното примопредавање.

#### Член 60

Записник за примопредавање може да состави и само еден договарач без учество на другиот, доколку другиот договарач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзвезе на поканата за учество во примопредавањето. Таквиот записник се доставува до другиот договарач. Со денот на доставувањето на записникот настануваат последици во врска со примопредавањето.

#### Член 61

(1) Ако во записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведувањето на тие работи.

(2) Ако Изведувачот не ги изведе работите од став 1 на овој член во определениот рок, Договорниот орган може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

### XVIII. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВИШОЦИ, КУСОЦИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

#### Член 62

(1) Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во рок определени со овој Договор.

(2) Доколку при изведување на работите се јават кусоци и/или вишоци на работи, договорниот орган по добивање на времената ситуација изготвена од страна на изведувачот и потврдена од страна на надзорниот инженер, склучува анекс на договорот за јавна набавка на работи со кој се уредуваат кусоците и/или вишоците на работи.

#### Член 63

(1) Во случај да се појави потреба од дополнителни и непредвидени работи со предмер пресметката на Договорот, Изведувачот е должен писмено без одлагање да го известат Нарачувачот преку надзорниот орган за работите кои треба да се изведат и се нужно потребни за обезбедување на стабилност, функција на градбата, правилниот тек на работите и нормалното користење на изградениот објект, или за спречување на настанување на штета.

(2) Извесувањето за дополнителни и непредвидени работи задолжително треба да содржи: детален опис со објаснување за нивната неопходност, графички прилог, калкулација на единечна цена и предмер со пресметка.

(3) Дополнителните и непредвидените работи не се предмет на овој Договор и за тоа ќе се спроведе соодветна постапка согласно Законот за јавните набавки.

## **XIX. ПОДИЗВЕДУВАЊЕ И ПОДИЗВЕДУВАЧИ**

### **Член 64**

(1) Изведувачот може изведувањето на одделни договорени работи да му го отстапи на трето лице (подизведувач) и за тоа да го извести Нарачувачот.

(2) Изведувачот е должен да достави до Нарачувачот соодветна документација од подизведувачот за ангажираните лице од страна на подизведувачот.

(3) Подизведувачот мора да ги исполнува законските прописи за изведувач согласно Законот за градење.

### **Член 65**

Отстапувањето на работите на подизведувач нема влијание врз правните односи и меѓусебните права и обврски на Нарачувачот и Изведувачот.

## **XX. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

### **Член 66**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

## **XXI. ВИША СИЛА**

### **Член 67**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор, доколку е дојдено заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна со наведувањето на причината за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранувањето на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заедничко прифатливо дополнување или да се раскине договорот.

## **XXII. ОСИГУРУВАЊЕ**

### **Член 68**

Изведувачот ги осигурува работите од член 2 на овој Договор, како и материјалите и опремата кои треба да ги вгради од вообичаени ризици до нивната полна вредност.

Вообичаените ризици од став 1 на овој член се определуваат според сите околности на конкретниот случај што се од влијанието, а особено според видот на работите, местото на кое се изведуваат работите, видот и својствата на материјалите и опремата што се вградува.

Премијата на осигурувањето ја плаќа Изведувачот.

#### Член 69

Ако Изведувачот пропушти да изврши осигурување, Нарачувачот може и самиот на сметка на Изведувачот да ги осигури изведените работи, материјали и опрема коишто тој ги набавил и му ги предал на Изведувачот.

### XXIII. ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА НАПЛАТА НА ГАРАНЦИИТЕ

#### Член 70

- (1) Услов за потпишување договор со најповолниот економски оператор е обезбедување банкарска гаранција од странана носителот на набавката во износ од 10% од вредноста на склучениот договор (со вклучен ДДВ).
- (2) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок од 10 (десет) дена од добиеното известување. Во исклучителни случаи, доколку банката не издава гаранција за квалитетно извршување на договорот без потпишување на договор, договорот ќе се смета за склучен и ќе влезе во сила по доставување на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот кое носителот на набавката се обврзува ја достави во рок од 5 (пет) работни дена од денот на потпишување на договорот. Во случај да не се достави гаранцијата иако договорот е потпишан, ќе се смета дека истиот не е склучен и може да се издаде негативна референца.
- (3) Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во валутата на која гласи договорот во писмена форма, издадена од банкарска институција, резидентна во Република Македонија, по слободен избор на економскиот оператор. За договорниот орган се прифатливи сите банки. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
- (4) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до рокот предвиден за целосно реализирање на предметот на договорот. Договорниот орган може да побара продолжување на важноста на банкарската гаранција, доколку тоа го процени за потребно. Во случај на продолжување на рокот за изведба, Изведувачот задолжително соодветно го продолжува и времетраењето на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.
- (5) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку Изведувачот не го изврши предметот на договорот навремено или доколку не прифати да направи корекции за забелешките кои ќе ги утврди Нарачувачот по предавањето на бараната документација, а особено во случај ако:
  - не ги почитува правилата и прописите за изведба на ваков тип на градба;
  - не прифати да направи корекции за забелешките (кои се однесуваат на изведбата на работите) укажани од страна на Надзорниот орган и инвеститорот;
  - не вградува материјали согласно описите зададени во предмерот и не доставува сертификати и атести за квалитетот на материјалите и опремата;



- направи измени и/или отстапувања од техничката документација без согласност на Инвеститорот и Надзорниот орган;
- не го испочитува рокот за изведување на работите;
- доколку утврди дека динамиката на работа нема да може да обезбеди навремено извршување на договорот кој е предмет на оваа јавна набавка.

(6) Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот, договорниот орган писмено ќе го извести носителот на набавката дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

(7) Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

## XXIV. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

### Член 71

Изведувачот гарантира дека изведените работи, времето на примопредавањето, прописите и правилата на структурата се во согласност со договорот, и дека немаат мани што ја оневозможуваат или намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно употреба определена со договорот.

### Член 72

Договорниот орган е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

### Член 73

Гарантниот рок за квалитетот на изведените работи изнесува 10 години.

### Член 74

Гарантниот рок започнува да тече од примопредавањето на градбата или на дел од градбата на кој се изведени работите. Ако користењето на градбата или на дел од градбата започнало пред примопредавањето - гарантниот рок започнува од почетокот на користењето.

### Член 75

За опремата што ја вградува Изведувачот, во поглед на содржината на рокот важи гаранцијата од производителот на опремата, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за гаранциите на производителот на опремата заедно со упатствата за употреба да ги прибави и да му ги предаде на Договорниот орган.

### Член 76

(1) Изведувачот е должен на свој трошок да ги отстрани сите недостатоци што ќе се покажат во текот на гарантниот рок, а кои настапиле поради тоа што Изведувачот не се држел кон своите обврски во поглед на квалитетот на работите и материјалот.

(2) Договорниот орган ќе му определи на Изведувачот примерен рок од 8 дена за отстранување на недостатокот.

(3) Договорниот орган има право и на надомест на штета по основ на став 1 и 2 од овој член.

#### Член 77

Ако Изведувачот не ги острани недостатоците во рокот што Договорниот орган ќе му го определи, договорниот орган може да ги отстрани недостатоците на сметка на Изведувачот, со тоа што е должен да постапува како добар стопанственик.

#### Член 78

(1) Изведувачот не е должен да ги отстрани овие недостатоци што настанале како последица од нестручно ракување и употреба, односно ненаменско користење на градбата или на делови на градбата.

(2) Изведувачот е должен ПИСМЕНО да го предупреди инвеститорот за опасноста на штета. Ако пред извршувањето на определени работи по барање на Инвеститорот го предупредил овој за опасноста од штета, неговата одговорност се намалува, а според околностите на конкретниот случај може и да се исклучи.

#### Член 79

(1) Изведувачот одговара за недостатоците во изработката на градежот што се однесуваат на неговата солидност, доколку тие недостатоци би се покажале за време од десет години од предавањето и приемот на работите.

(2) Изведувачот одговара и за недостатоците на земјиштето на кое е подигнат градежот, што би се покажале за време од десет години од предавањето и приемот на работите, освен ако специјализирана организација дала стручно мислење дека земјиштето е погодно за градење, а во текот на градењето не се појавиле околности кои ја доведуваат во сомневање основаноста на стручното мислење.

Истото важи и за проектантот, ако недостатокот на градежот произлегува од некој недостаток во проектот.

Оваа нивна одговорност не може со договорот ниту да се исклучи, ниту да се ограничи.

#### Член 80

Нарачувачот е должен за недостатоците да ги извести изведувачот и проектантот во рок од шест месеци од кога го установил недостатокот, инаку го губи правото да се повика на него.

#### Член 81

Изведувачот не се ослободува од одговорноста ако штетата настанала поради тоа што при изведувањето на определени работи постапувал според барањата на Нарачувачот. Но, ако пред извршувањето на определена работа по барање на Нарачувачот го предупредил за опасноста од штетата неговата одговорност се намалува, а според околностите на конкретниот случај може и да се исклучи.

## Член 82

- (1) Кога за штетата се одговорни изведувачот и проектантот, одговорноста на секој од нив се определува според големината на неговата вина.
- (2) Проектантот што изработил проект за градеж и на кого му е доверен надзорот над извршувањето на планираните работи, одговара и за недостатоците во извршените работи настанати по вина на изведувачот, ако можел да ги забележи со нормално и разумно надгледување на работите, но има право да бара од изведувачот соодветен надомест.
- (3) Изведувачот што ја надоместил штетата настаната поради недостаток во извршените работи, има право да бара надомест од проектантот во мерка во која недостатоците во извршените работи произлегуваат од недостатоците во проектот.
- (4) Кога за недостатокот е одговорно лице на кое изведувачот му доверил извршување на еден дел од работата, доколку изведувачот сака од него да бара надомест, мора да го известува за постоењето на надоместокот во рок од два месеца, сметајќи од денот кога тој самиот е известен од Нарачувачот за истиот недостаток.

## XXVI. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ

### Член 83

- (1) Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.
- (2) Кога една од договорните страни нема да ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпела поради тоа.
- (3) За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна и дала примерен дополнителен рок за исполнување. Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување, иако не ја криела таа невозможност ако настапила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.
- (4) Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би пропаднало и кога таа својата обврска би ја исполнила навреме.

### Член 84

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штетата ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцнила со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

## XXVII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

### Член 85

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

### Член 86

Доколку договорните страни не постигнат обострано прифатливо решение, сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

## XXVIII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 87

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

### Член 88

(1) Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна мора да му остави соодветен дополнителен рок за исполнување на обврската.

(2) Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

### Член 89

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да ѝ остави на другата договорна страна дополнителен рок за исполнување, ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

### Член 90

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

### Член 91

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да ѝ го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

### Член 92

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

### Член 93

Со раскинувањето на договорот, двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

#### Член 94

(1) Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо да се одржи во сила таков каков што е, страната на која ѝ е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната којашто поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот, може да бара договорот да се раскине.

(2) Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегна или да ги совлада.

(3) Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

(4) Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

(5) Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да ѝ надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

#### Член 95

Страната што е овластена да бара раскинување на договорот поради променетите околности е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не ѝ било соопштено навреме.

### XXIX. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

#### Член 96

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

### XXX. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 97

(1) Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

(2) Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

(3) Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

(4) Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

#### Член 98

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без заемна писмена согласност.

#### Член 99








Овој Договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавка и стапува на сила со денот на потпишувањето.

**НАРАЧУВАЧ:**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА**  
**СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

  
\_\_\_\_\_  
Sadulla Duraki, министер

**ИЗВЕДУВАЧ:**  
Друштво за градежништво, транспорт,  
трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амел ДООЕЛ  
Скопје

  
\_\_\_\_\_  
Амет Вајрами, управител

Изготвил: Снежана Колевска   
Контролирал: Билјана Тешева Ѓорѓиевска   
Марјан Крстевски   
Одобрил: Тодор Ѓорговски   
Весна Петерушевска   
Согласен: Ана Петровска   
Државен секретар 

Составни делови на овој Договор се:  
а) Копија од понудата на изведувачот  
б) Предмер пресметка